

20080070094

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

8 2008

8 . 07-123/1
2008

Бранко Црвенковски, . .

Љубиша Георгиевски, . .

ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

I.

1

Дефиниции

2

1. Образование на возрасните

2. Понудувачи на услуги за образование на возрасните :

) установа за образование на возрасните

) институција за образование на возрасните

3. Работодавачи

4. Социјални партнери

()

5. **Стандард на занимање**

6. **Модул**

7. **Јавно признати програми**

8. **Диплома, свидетелство и уверение**

9. **Сертификат**

10. **Учесник**

Видови на образование на возрасните

3

1. **Формално образование на возрасните**

2. **Неформално образование на возрасните**

Цели и задачи на образованието на возрасните

4

-

-

Понудувачи на услуги за образование на возрасните

5

, ,

,

, , ,

.

II.

Надлежности за образованието на возрасните

6

(:), ,

,

.

**Надлежности на министерството во
областа на образованието на возрасните**

7

:

-

, ,

-

,

-

, ,

-

,

,

-

,

-

,

-

,

-

,

(

:),

-

,

-

,

-

.

**Надлежности на министерството надлежно за труд во областа на образованието на
возрасните**

8

:

-
-
-
-
-
-
-

Совет за образование на возрасните

9

(:),

13

12

, :

:).

(

Надлежности на Советот

10

:

-
-
-
-
-

Надлежности на единиците на локалната самоуправа во областа на образованието на возрасните

11

:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Социјалните партнери во областа на образование на возрасните

12

:

-
-
-
-

13

:

-

-

-

III.

Права и обврски на понудувачите на услугите за образование на возрасните

14

-

-

-

-

-

-

Склучување договори

15

1

).

16

Програми за образование на возрасните

17

).

1

1

1

(

:

).

Испити на крајот од образованието на возрасните

23

1

Сертификати

24

1

Документација и евиденција

25

1

1

1

26

Права и обврски на учесниците во образование на возрасните

27

15

15

28

15

IV.

29

30

31

-

-

32

:

-

-

33

30 1 1 2

31

1 1

V.

Основање

34

35

36

:

-

-

-

-

-

-

-

- ' ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- .

37

:-
- ,
- , -
- ,
- ,
- , -
- , -
- ,
- ,
- , -
- ,
- , -
- ,
- , -
- ,
- ,
- , -
- ,
- ,
- , -

Управување и раководење со Центарот

38

11

, , .

39

:

40

:-

41

:

Финансирање на работата на Центарот

42

VI.

43

VII.

44

1.000

:

-

-

-

-

-

VIII.

45

46

47

("

" 27/96).

48

1

49

, , 1 2008 ' .

50

49

1 ' 2008 .

1

, , ,

, 1 2008 .

2

' 1 2008 .

51

", 1 2008 . "